



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 26 февруари 1972
Скопје
Број 5 Год. XXVIII

Претплата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

23.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ ОПШТИ ОПАСНОСТИ

Се прогласува Законот за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 14 февруари 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14 февруари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-482
15 февруари 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ ОПШТИ ОПАСНОСТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заштитата на животот и здравјето на луѓето како и заштита на општествениот имот и имотот на граѓаните (материјалните добра) во случај на елементарни непогоди и други општи опасности (заштита од елементарни непогоди и други општи опасности), се врши според одредбите на овој закон, доколку со други прописи не е поинаку определено.

Член 2

Како елементарни непогоди и други општи опасности во смисла на овој закон се сметаат: природните катастрофи (земјотреси, поплави, лизгање на земјиште, снежни лавини и наноси, луњи и друго) како и епидемиите, пожарите, рударските и сообраќајните несреќи, експлозиите на запални и други експлозивни материјали и другите несреќи кои можат да го загорат животот и здравјето на луѓето, или имотот во поголем обем.

Член 3

Заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности се состои од превентивни мерки и мерки за отстранување на настанатите последици.

Превентивните мерки се состојат од мерки со кои се спречуваат или ублажуваат елементарни непогоди и другите општи опасности (мерки за изградба на трупни подрачја, изградба на одбранбени

насипи, регулирање на водотоците, пошумување на голините, организирање на систем за извидување, известување и давање знак за тревога, воведување на дежурство и други мерки за отстранување на последиците).

Мерките за отстранување на настанатите последици се состојат од мерки за непосредна помош во отстранувањето и ублажувањето на непосредните последици од елементарните непогоди и другите општи опасности (медицинска и ветеринарска помош, асанација на теренот, расчистување на урнатините и спасување од урнатини, заштита од рушење, поплави, пожари и експлозии, евакуација, процена на штетата и други мерки за отстранување на последиците).

Член 4

Заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности е право и должност на Републиката, општините, организациите на здружен труд и другите организации и граѓаните.

Републиката, општините, организациите на здружен труд и другите организации ја организираат и спроведуваат заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности и се одговорни за организирањето и спроведувањето на оваа заштита.

Член 5

Републиката, општините, организациите на здружен труд и другите организации и граѓаните се должни меѓусебно да соработуваат, да се помагаат и заедно да учествуваат во заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности.

II. ДОЛЖНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА, ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ГРАЃАНИТЕ ВО ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ ОПШТИ ОПАСНОСТИ

1. Заеднички должности

Член 6

Организациите на здружен труд и другите организации, државните органи и граѓаните се должни на надлежните органи на Републиката односно општините да им даваат на употреба превозни средства заедно со соодветна работна сила, градежни средства, запрежен и товарен добиток, прибор и алат, згради, земјиште и други средства потребни во врска со заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности.

Надлежните органи на Републиката односно општините, средствата од претходниот став се должни да им ги вратат на организациите на здружен труд и другите организации и граѓаните веднаш по спречувањето на опасностите и отстранувањето на непосредните последици од елементарни непогоди и други општи опасности.

Член 7

Организациите на здружен труд и другите организации, државните органи и граѓаните, корисници односно сопственици на недвижни имоти, во случај на елементарни непогоди и други општи опасности, се должни да дозволат на имотот да се

преземаат сите технички и други мерки, што ќе ги нареди надлежниот орган на Републиката односно општината, како што се: евакуација, делумно или потполно рушење на објекти, сечење на стебла, отстранување на материјали и други слични мерки.

Член 8

Организациите на здружен труд и другите организации и државните органи корисници на јавни згради (училишта, хотели, летувалишта, здружни и други домови и други погодни објекти) како и граѓаните сопственици односно корисници на станбени, деловни и други простории погодни за сместување, се должни да ги примаат граѓаните загрозувани од елементарни непогоди и други општи опасности, на привремен престој до колку тоа го нареди надлежниот орган на општината односно Републиката.

Времето на траењето на привремениот престој од претходниот став го определува надлежниот орган на Републиката односно општината, со тоа што тој рок не може да биде подолг од 3 месеци од денот на престанувањето на елементарната непогода или друга општа опасност.

Во исклучително тешки ситуации, надлежниот орган на Републиката односно општината, рокот предвиден во претходниот став, може да го продолжи најмногу уште за 3 месеци.

Член 9

Организациите на здружен труд и другите организации, државните органи и граѓаните што имаат залихи на храна, медицинска опрема и лекови, облека, обулки и други материјали неопходни за укажување на помош на загрозеното население од елементарни непогоди и други општи опасности, се должни на надлежниот орган на Републиката односно општината да ја стават на располагање до колку тој тоа ќе го нареди.

Член 10

Организациите на здружен труд и другите организации, државните органи, граѓаните и материјалните добра можат да бидат евакуирани од загрозените подрачја од елементарната непогода или друга општа опасност.

Наредбата за евакуација од претходниот став ја издава надлежниот орган на општината односно Републиката.

2. Посебни должности на организациите на здружен труд и другите организации и државните органи

Член 11

Организациите на здружен труд и другите организации и државните органи, заради остварување на задачите во врска со заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности, се должни да преземаат мерки за самозаштита на животот и здравјето на луѓето и материјалните добра и да ги извршуваат задачите и да ги спроведуваат мерките за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности, што ќе ги нареди надлежниот орган на Републиката односно општината.

Член 12

Организациите на здружен труд и другите организации и државните органи корисници на радио, телефонски, телеграфски и други врски, во случај на елементарни непогоди и други општи опасности се должни да овозможат приоритетно користење на врските од страна на надлежните органи на Републиката односно општината, заради благовремено известување за настаните и извршување на други задачи во врска со заштитата од елементарните непогоди и други општи опасности.

Член 13

Организациите на здружен труд и другите организации и државните органи, кои во рамките на своите задачи вршат извидување на појавите и причините што можат да предизвикаат елементарни

непогоди и други општи опасности (здравството, хидрометеоролошката и сеизмолошката служба, службата за противпожарна заштита, електростопанството, водостопанството, ПТТ и др.) се должни, во случај на опасност од елементарни непогоди и други општи опасности, за тоа веднаш да го известат надлежниот орган на Републиката односно општината.

Член 14

Организациите на здружен труд и другите организации и државните органи во рок од една година донесуваат план за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности (план за заштита), со кој се утврдуваат мерките, задачите и постапката за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности.

Плановите за заштита на организациите на здружен труд и другите организации и државните органи се усогласуваат со општинскиот план за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности.

Организациите на здружен труд и другите организации и државните органи се должни своите работници да ги запознаат со мерките, задачите и постапката утврдени со плановите за заштита и да обезбедат нивно учество во заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности.

Член 15

Општествено-политичките и другите општествени организации, согласно со карактерот на нивните задачи, учествуваат во општите напори за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности.

Општествено-политичките и другите општествени организации ја покренуваат активността и ги мобилизираат граѓаните за што поуспешна заштита од елементарни непогоди и други општи опасности.

3. Посебни должности на граѓаните

Член 16

Граѓаните се должни да учествуваат во заштитата на животот и здравјето на луѓето и материјалните добра во случај на елементарни непогоди и други општи опасности, да се одзиваат на поканата и да постапуваат по наредбите и упатствата на надлежните органи на Републиката односно општината.

Член 17

На обврската за учество во заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности подлежат сите граѓани од навршени 16 до навршени 65 години од животот.

На обврската од претходниот став на овој член не подлежат:

1. Бремените жени и жените што имаат деца помлади од 7 години;

2. Лицата кои поради болест или други оправдани причини не се способни да учествуваат во заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности.

Способноста за учество во заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности се утврдува според одредбите на прописите за утврдување способноста на граѓаните за вршење на трудовата обврска и за извршување на трудовата обврска спрема народната одбрана.

Член 18

Секој граѓанин кој забележал дека се заканува непосредна опасност од елементарни непогоди и други општи опасности или дека таква опасност настанала, должен е за тоа веднаш да го известат надлежниот орган на општината или најблиската станица на милицијата. Притоа граѓанинот има право да ги користи сите превозни средства и средствата за врски.

III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТИНАТА ВО ЗАШТИТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ ОПШТИ ОПАСНОСТИ

Член 19

Општината ја организира заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности на своето подрачје, ги определува непосредните задачи на месните заедници, организации на здружениот труд и други организации во спречувањето и неодождното отстранување на непосредните опасности; ги следи, координира, усогласува и насочува подготовките и акциите за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности, наредува учество на граѓаните, организациите на здружен труд и другите организации и раководи со акциите за заштита на животот и здравјето на луѓето и материјалните добра.

Член 20

Општината донесува план за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности (план за заштита).

Со планот за заштита се утврдуваат мерките, задачите и постапката за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности на подрачјето на општината.

Планот за заштита го донесува општинското собрание на седница.

Член 21

Непосредното организирање и раководење со акциите за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности и координирање и усогласување работата на органите, организациите на здружен труд и другите организации во елементарните непогоди и други општи опасности го врши општинскиот штаб за цивилна заштита.

Член 22

Претседателот на општинското собрание, ако се заканува или настанала елементарна непогода или друга општа опасност која го загрозува поширокото подрачје на територијата на општината, има право да нареди мобилизација на граѓаните, единиците и службите на територијалната одбрана, единиците на цивилната заштита и материјалните добра.

Претседателот на општинското собрание на наредната седница на Собранието му поднесува извештај за мобилизацијата и за другите преземени мерки за заштита.

IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ ОПШТИ ОПАСНОСТИ

Член 23

Републиката непосредно ја организира заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности со кои се загорзени животот и здравјето на луѓето и материјалните добра во поголем обем во Републиката, ако општините не се во состојба организирано и успешно да преземаат непосредни мерки.

Во случаите од претходниот став Републиката ги координира и насочува мерките за заштита од елементарни непогоди, и други општи опасности и наредува учество на граѓаните, работните и други организации во заштитата и спасувањето на животот и здравјето на луѓето и материјалните добра.

Член 24

Заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности од надлежноста на Републиката ја организира, координира, усогласува и насочува Извршниот совет.

Извршниот совет ги утврдува основите на плановите за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности.

Извршниот совет утврдува единствена методологија за проценка на штетата од елементарни непогоди и други општи опасности.

Член 25

Претседателот на Извршниот совет може да нареди мобилизација на граѓаните, единиците и службите на територијалната одбрана, единиците на цивилната заштита и материјалните добра во случај на елементарни непогоди и други општи опасности кога Републиката ја организира заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности.

Претседателот на Извршниот совет поднесува извештај за мобилизацијата и за другите преземени мерки за заштита на наредната седница на Извршниот совет.

Член 26

Републичкиот штаб за цивилна заштита, покрај работите предвидени со Законот за организацијата и подготовките на народната одбрана, во однос на заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности од надлежноста на Републиката, ги врши и следните работи:

1. го следи спроведувањето на мерките за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности во општините;

2. ја координира и усогласува работата на општинските штабови за цивилна заштита;

3. го известува населението за елементарните непогоди и другите општи опасности преку центарот за изведување, известување и за давање знак за тревога, телевизијата, печатот и другите средства за информирање;

4. го организира и усогласува примањето и распределбата на помошта за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности;

5. соработува со штабовите за цивилна заштита од другите републики како и со соодветните воени органи;

6. на Извршниот совет му дава мислење и предлози за преземање на мерки за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности.

V. ПРОЦЕНА И УТВРДУВАЊЕ НА ШТЕТАТА

Член 27

Процена и утврдување на штетата од елементарни непогоди и други општи опасности вршат комисиите што ги формираат: Републиката, општините, организациите на здружен труд и другите организации.

Член 28

Комисијата за проценка и утврдување на штетата од елементарни непогоди и други општи опасности, што ја формира Извршниот совет, врши проценка и утврдување на штетата од елементарни непогоди и други општи опасности кога Републиката ја организира заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности (чл. 23 од овој закон).

Член 29

При процената и утврдувањето на штетата од елементарните непогоди и други општи опасности се земаат предвид: обемот на стварната штета на објектите (градежни објекти, машини, опрема, посеви и сл.) настанати како непосредна последица од елементарните непогоди и другите општи опасности; обемот на штетата што настанала поради прекинување на производството, услугите и другите стопански или нестопански дејности; и обемот на трошоците за отстранување на непосредните последици.

Освен утврдувањето на штетата според критериумите од претходниот став, комисијата го утврдува и извршениот обем на осигурувањето според општите и посебните правила на осигурувањето.

Основица за проценка на штетата од елементарни непогоди и други општи опасности е вредноста на објектот непосредно пред настанувањето на елементарната непогода и неговата висина се определува според пазаришната вредност во местото каде што е објектот уништен или оштетен, намалена за износот на амортизацијата.

Член 30

За ублажување на последиците од елементарни непогоди и други општи опасности, Собранието на СРМ може да распише заем за обезбедување на финансиски средства за обновување на настраданото подрачје; да им одобри наменски кредити на граѓаните, организациите на здружениот труд и другите организации и да пропише ослободување на граѓаните, организациите на здружениот труд и другите организации од одредени фискални обврски спрема Републиката и општините.

VI. НАДОМЕСТОК

Член 31

На организациите на здружен труд и другите организации, државните органи и граѓаните им припаѓа надоместок за користење на средствата земени на употреба во врска со заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности, како и за штетата нанесена при употребата на средствата за оваа заштита.

Надоместокот на штетата од став 1 на овој член, до колку штетата не настанала поради потрајаност на средствата или по вина на сопственикот односно корисникот, се утврдува договорно меѓу оштетениот и надлежниот орган на Републиката, односно општината, кој наредил употреба на средствата и преземање на мерки за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности. Ако висината на штетата не се утврди договорно, нејзината висина ја утврдува судот.

Организациите на здружен труд и другите организации, граѓаните и органите што учествувале во заштитата од елементарни непогоди и други општи опасности, имаат право на надоместок на штетата според овој член ако барањето до надлежниот орган на општината го достават во рок од 6 месеци од денот на престанувањето на нивното учество во таа заштита.

Член 32

Надоместокот предвиден во член 31 од овој закон се исплатува на товар на Републиката односно општината чиј орган ја наредил употребата на средствата и преземањето на мерките за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности.

Републиката односно општината има право да бара од работната и друга организација да ѝ го плати надоместокот од став 1 на овој член, ако употребата на средствата е наредена во корист на организацијата на здружен труд или друга организација.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друга организација ако во случај на елементарни непогоди и други општи опасности не ги спроведе мерките и не ги изврши задачите утврдени со овој закон или другите мерки и задачи што ќе ги нареди надлежниот орган на општината односно Републиката (член 11).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 500 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд и другата организација.

Член 34

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд и друга организација:

1. ако на овластениот орган на општината односно Републиката не му ги стави на располагање средствата потребни за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности (член 6);

2. ако во случај на елементарни непогоди и други општи опасности не дозволи на недвижниот имот да се преземат технички и други мерки што ќе ги определи надлежниот орган на општината односно Републиката (член 7);

3. ако на привремен престој не го прими загрозеното население (член 8);

4. ако не обезбеди приоритет во користењето на врските во случај на елементарни непогоди и други општи опасности (член 12);

5. ако не го известат надлежниот орган на општината односно Републиката во случај на опасност од елементарни непогоди и други општи опасности (член 13 и член 18).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 500 динари и одговорното лице на организацијата на здружениот труд и на друга организација.

За прекршок од точка 1, 2, 3 и 5 на овој член, со парична казна до 500 динари ќе се казни и граѓанин.

Член 35

Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд и друга организација:

ако во определениот рок не го донесе планот за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности или не го усогласи со планот на општината (член 38 и член 14 став 2).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 500 динари и одговорното лице во работната и друга организација.

Член 36

Со парична казна до 500 динари ќе се казни граѓанин кој без оправдани причини не ќе постапи по наредбите и упатствата или не се одзове на поканата на надлежниот орган на општината односно Републиката (член 16).

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 37

Управните и стручните работи во врска со спроведувањето на одредбите на овој закон ги врши Републичкиот секретаријат за народна одбрана.

Член 38

Организациите на здружен труд и другите организации и општините, плановите за заштита се должни да ги изработат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 39

Со денот на влегувањето во сила на овој закон преотануваат да важат:

1. Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на општите опасности („Службен весник на НРМ“, број 14/56 и „Службен весник на СРМ“, број 16/65), и

2. Одлуката за образување на републички штаб за заштита од елементарни непогоди и други општоопасни настани („Службен весник на СРМ“, бр. 41/69).

Член 40

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

24.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 15 февруари 1972 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 14 февруари 1972 година.

Број 03-475
15 февруари 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Во Законот за финансирање определени форми на општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 3/68, 3/70 и 32/70) во член 20, став 3 зборовите: „при Републичкиот завод за социјално осигурување“ се заменуваат со зборовите: „на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија“.

Член 2

Во член 29, став 1, точка 1 бројот „400“ се заменува со бројот „450“; во точка 2 бројот „110“ се заменува со бројот „125“ и во точка 3 бројот „120“ се заменува со бројот „135“.

Член 3

Во член 37 точка 1 бројот „300“ се заменува со бројот „350“, во точка 2 броевите „300,01 до 350“ се заменуваат со броевите: „350,01 до 400“ и во точка 3 броевите „350,01 до 400“ се заменуваат со броевите: „400,01—450“.

Член 4

Член 38 се менува и гласи:
„Додатокот на децата на корисниците изнесува:

1. За I цензусна група:

— за првото дете	76,00 динари месечно
— за второто дете	69,00 динари месечно
— за третото дете	57,00 динари месечно
— за четвртото дете	50,00 динари месечно
— за секое натамошно дете	40,00 динари месечно

2. За II цензусна група:

— за првото дете	53,00 динари месечно
— за второто дете	48,00 динари месечно
— за третото дете	40,00 динари месечно
— за четвртото дете	35,00 динари месечно
— за секое натамошно дете	28,00 динари месечно

3. За III цензусна група:

— за првото дете	30,00 динари месечно
— за второто дете	28,00 динари месечно
— за третото дете	23,00 динари месечно
— за четвртото дете	20,00 динари месечно
— за секое натамошно дете	16,00 динари месечно“

Член 5

Во член 39, став 2 зборовите „решава комуналниот завод за социјално осигурување односно неговата филијала, ако тој ја овласти“, се заменуваат со зборовите: „решаваат заедниците за здравствено односно заедниците за пензиско и инвалидско осигурување“. Во став 4 на истиот член зборовите „Републичкиот завод за социјално осигурување (Републички завод)“, се заменуваат со зборовите: „Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија“.

Член 6

Во член 40, став 1 зборовите: „Републичкиот завод врши“, се бришат; зборот „ревизија“ се заменува со зборот „ревизијата“, а меѓу зборовите „деца“ и „во“ се додаваат зборовите „се врши“.

Член 7

Во член 41 ставот 1 се менува и гласи: „Во вршењето на ревизијата на првостепеното решение може да се даде согласност тоа да се измени, поништи односно укине“.

Член 8

Членот 42 се менува и гласи: „Решението донесено во втор степен, како и решението донесено при вршењето на ревизија во согласност со одредбите на овој закон, ако со него се изменува првостепеното решение, има својство на управен акт против кој може да се покрене управен спор.“

Решението со кое е остварено правото на додаток на деца во тековната година, има важност до 31 март наредната година“.

Член 9

Во член 77 од Законот зборовите: „Републичкиот завод“ се заменуваат со зборовите: „Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија“.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите на член 2, 3 и 4 ќе се применуваат од 1 јануари 1972 година.

25.

Врз основа на точка 1 од Уставниот амандман XXXII на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 15 февруари 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 14 февруари 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБА ЗА ЗАЕМ МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

I

Собранието на Социјалистичка Република Македонија се согласува Сојузната скупштина да ја ратификува спогодбата за заем, потпишана во јуни

1971 година, меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој за кредитирање на Хидромелиоративниот систем „Ибар—Лепенец“ во износ од 45 милиони долари.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службениот весник на СР Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-471
16 февруари 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

26.

Врз основа на член 123 став 1 точка 19 и член 218 став 3 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со Уставниот амандман VI точка 1 став 3 алинеа 7 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 15 февруари 1972 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14 февруари 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се разрешува Мире Доновски од должноста секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, поради заминување на нова должност.

Разрешувањето од должноста се смета од 29 декември 1971 година.

II. Се именува Никола Бакулевски за секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

III. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-524
16 февруари 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

27.

Врз основа на член 19 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 15. II. 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14. II. 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЕДЕН СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешува претседателот на Окружниот суд во Скопје Димитар Стојчев, поради заминување на нова должност.

II. Се разрешува судијата на Окружниот суд во Скопје Михаил Поленак, по негово барање.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службениот весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-469
16 февруари 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

28.

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 4/69), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на пратеник на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица општина Куманово.

2. Изборите ќе се одржат на 28 април 1972 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови за вршење на изборните дејствија ќе течат од 1 март 1972 година.

Бр. 07-506/1
23 февруари 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

21.

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, на седницата одржана на 11 февруари 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

I

Со оваа одлука се регулира начинот на вршењето на работите и задачите на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија (во натамошниот текст: Сојуз) и неговите органи до донесување на статут и други општи акти.

II

Сојузот е самоуправни и самостојна организација на здружените заедници на здравственото осигурување на работниците на Македонија воспоставен со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението.

Сојузот има својство на правно лице.
Седиштето на Сојузот е во Скопје.

III

Сојузот има свој печат во форма на круг со пречник од 3 см и штембил.

На печатот и штембилот е напишано името и седиштето на Сојузот: „Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија — Скопје“.

IV

Општите акти на органите на Сојузот се објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

V

Сојузот го претставува претседателот на Советот на Сојузот, кој ги потпишува и општите акти што ги донесува Сојузот.

Во уредувањето на имотно-правните односи и во други случаи определени со одлука на Советот, Сојузот го застапува раководителот на службата што ги врши стручните, административните и финансиските работи.

VI

Сојузот ја врши својата дејност и ги извршува своите задачи во согласност со законот, прописите донесени врз основа на закон, програмата за дејноста, финансискиот план и други општи акти на Сојузот.

Сојузот ги врши особено следниве работи:

- го спроведува здравственото реосигурување;
- се грижи за обезбедување солидарно учество во покривањето на трошоците за задолжителните видови на здравствената заштита која ја обезбедуваат заедниците на здравственото осигурување;
- се грижи за здружување на средствата на заедниците за остварување на заеднички цели и остварување на соработка помеѓу заедниците по други прашања од заеднички интерес;

— се грижи за спроведување на меѓународните договори за здравствено осигурување;

— се грижи за обезбедување единствена постапка во извршување на задачите од евиденцијата и статистиката;

— обезбедува вршење на стручни, административни и финансиски работи од заеднички интерес на заедниците на здравственото осигурување во Републиката;

— учествува во општественото и самоуправниот договарање на заедниците по прашања од општ интерес;

— управува со Фондот на солидарноста и ја утврдува височината на придонесот на заедниците на здравственото осигурување и надоместокот за покривање трошоците за задолжителните видови на здравствена заштита на населението;

— соработува со Сојузот на асоцијациите на здравственото осигурување на Југославија.

Врз основа на овластувањата од заедниците на здравственото осигурување Сојузот може:

— да ги утврдува индикациите за протези, ортопедските и други помагала и санитарни справи, забнотехничката помош и забнопротетичките средства, стандардите за материјалите од кои се изработуваат овие средства како и условите за изработка на нови средства пред истекот на тие рокови;

— да ги пропишува условите и постапката за упатување осигурени лица на лекување во странство;

— да ја пропишува листата на лековите кои можат да се пропишуваат на осигурените лица на товар средствата на заедниците;

— да ги утврдува најниските износи на надоместокот за спрема на новородено дете, надоместокот за погребни трошоци и надоместокот на патни трошоци во врска со користење на здравствена заштита во друго место;

— да ја пропишува формата на документацијата и обрасците за евиденцијата во врска со спроведувањето на здравственото осигурување и реосигурување во согласност со надлежниот републички орган;

— да врши и други работи што заедниците на здравственото осигурување му ги доверуваат.

VII

Орган на управување на Сојузот е Советот на Сојузот.

Советот на Сојузот го сочинуваат претставници на здружените заедници.

Секоја здружена заедница избира и делегира во Советот на Сојузот по тројца претставници.

VIII

Советот има претседател и заменик претседател што ги избираат членовите на Советот од своите редови.

Членовите на Советот на Сојузот имаат право на увид во целокупното работење на Сојузот, како и да поставуваат прашања и барања и определени објаснувања во врска со работата што ја врши стручната служба.

Советот работи и донесува одлуки на седници.

Советот одлучува полноважно ако на седницата присуствуваат претставници од најмалку $\frac{3}{4}$ од вкупниот број на здружените заедници и мнозинството од членовите на Советот.

Одлуката на Советот се смета за усвоена ако за неа гласале претставници од најмалку две третини од вкупниот број на здружените заедници и мнозинството од присутните членови на Советот, освен ако со закон или оваа одлука не е поинаку определено.

Гласањето на седниците на Советот на Сојузот, по правило, е јавно но Советот може да одлучи за одделни прашања да се гласа тајно.

IX

Советот на Сојузот ги врши работите и одлучува по прашањата од надлежноста на Сојузот, како и други работи што со закон и општи акти на Сојузот му се доверени.

X

За вршење на работите од својот делокруг Советот на Сојузот по потреба формира постојани и привремени одбори и комисији.

Со одлуката за формирањето на одборите и комисиите од претходниот став се утврдува нивниот состав и надлежностите и се именуваат членовите на одборот односно комисијата. Претседателот на одборот односно комисијата задолжително е член на Советот.

XI

Средства за извршување на работите и задачите на Сојузот обезбедуваат здружените заедници сразмерно со бројот на осигурениците од претходната година.

Месечните аконтации за финансирање дејноста на Сојузот во 1972 година до донесување на финансискиот план на приходите и расходите се утврдуваат во височина од 70.000 динари.

XII

Стручните, административните и финансиските работи на Сојузот ги врши Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија врз основа на самоуправна спогодба.

Со самоуправната спогодба од претходниот став се определуваат правата и обврските на Сојузот во однос на организацијата, работата и финансирањето на делот на стручната служба на Заедницата на инвалидското и пензиското осигурување на Македонија што ќе ги врши работите од надлежноста на Сојузот, како и одговорноста на таа служба за извршувањето на тие работи.

XIII

Статутот на Сојузот се смета дека е донесен ако за него гласале најмалку $\frac{3}{4}$ од вкупниот број членови на Советот и претставници од најмалку $\frac{3}{4}$ од вкупниот број на заедниците.

Предлогот на Статутот на Сојузот се испраќа на мислење на собранјата на заедниците на здравственото осигурување на работниците.

Другите општи акти Сојузот ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Предлозите на другите општи акти на Советот на Сојузот се испраќаат на увид и разгледување на заедниците.

XIV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-354/1
11 февруари 1972 година
Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

22.

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ број 21/71), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија, на седницата одржана на 11 февруари 1972 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИВРЕМНО РЕГУЛИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

I

Со оваа одлука се регулира начинот на вршењето на работите и задачите на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија (во натамошниот текст: Сојуз) и неговите органи до донесување на статут и други општи акти.

II

Сојузот е самоуправна и самостојна организација на здружените заедници на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија воспоставен со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението.

Сојузот има својство на правно лице.
Седиштето на Сојузот е во Скопје.

III

Сојузот има свој печат во форма на круг со пречник од 3 см. и штембил.

На печатот и штембилот е напишано името и седиштето на Сојузот: „Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија — Скопје“.

IV

Општите акти на органите на Сојузот се објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

V

Сојузот го претставува претседателот на Советот на Сојузот, кој ги потпишува и општите акти што ги донесува Сојузот.

Во уредувањето на имотно-правните односи и во други случаи определени со одлука на Советот, Сојузот го застапува раководителот на Службата што ги врши стручните, административните и финансиските работи.

VI

Сојузот ја врши својата дејност и ги извршува своите задачи во согласност со законот, прописите донесени врз основа на закон, програмата за дејноста, финансискиот план и другите општи акти на Сојузот.

Сојузот ги врши особено следниве работи:
— го спроведува здравственото реосигурување;
— се грижи за обезбедување на солидарното учество во покривањето на трошоците за задолжителните видови на здравствената заштита која ја обезбедуваат заедниците на здравственото осигурување;

— се грижи за здружување на средствата на заедниците за остварување на заеднички цели и остварување на соработката помеѓу заедниците по други прашања од заеднички интерес;

— се грижи за унапредување дејноста на здравственото осигурување;

— се грижи за обезбедување единствена постапка во извршување на задачите од евиденцијата и статистиката;

— обезбедува вршење на стручни, административни и финансиски работи од заеднички интерес на заедниците на здравственото осигурување во Републиката;

— учествува во општественото и самоуправниот договоране на заедниците по прашања од општ интерес;

— управува со Фондот на солидарноста и ја утврдува височината на придонесот на заедниците на здравственото осигурување и надоместокот за покривање трошоците за задолжителните видови на здравствена заштита на населението.

Врз основа на овластувањата од заедниците на здравственото осигурување, Сојузот може:

— да пропишува листа на лекови кои можат да се пропишуваат на осигурените лица на товар на средствата на заедниците;

— да ја пропишува формата на документацијата и обрасците за евиденцијата во врска со спроведувањето на здравственото осигурување и реосигурувањето во согласност со надлежниот републички орган;

— да врши и други работи што заедниците на здравственото осигурување му ги доверуваат.

VII

Орган на управување на Сојузот е Советот на Сојузот.

Советот на Сојузот го сочинуваат претставници на здружените заедници.

Секоја здружена заедница избира и делегира во Советот на Сојузот по двајца претставници.

VIII

Советот има претседател и заменик претседател што ги избираат членовите на Советот од своите редови.

Членовите на Советот на Сојузот имаат право на увид во целокупното работење на Сојузот, како и да поставуваат прашања и бараат определени објаснувања во врска со работата што ја врши стручната служба.

Советот работи и донесува одлуки на седници.

Советот одлучува полноважно ако на седницата присуствуваат претставници од најмалку $\frac{3}{4}$ од вкупниот број на здружените заедници и мнозинството од членовите на Советот.

Одлуката на Советот се смета за усвоена ако за неа гласале претставници од најмалку две третини од вкупниот број на здружените заедници и мнозинството од присутните членови на Советот, освен ако со закон или оваа одлука не е поинаку определено.

Гласањето на седниците на Советот на Сојузот, по правило, е јавно но Советот може да одлучи за одделни прашања да се гласа тајно.

IX

Советот на Сојузот ги врши работите и одлучува по прашањата од надлежноста на Сојузот, како и други работи што со закон и општи акти на Сојузот му се доверени.

X

За вршење на работите од својот делокруг Советот на Сојузот по потреба формира постојани и привремени одбори и комисии.

Со Одлуката за формирањето на одборите и комисиите од претходниот став се утврдува нивниот состав и надлежностите и се именуваат членовите на одборот односно комисијата. Претседателот на одборот односно комисијата задолжително е член на Советот.

XI

Средства за извршување на работите и задачите на Сојузот обезбедуваат здружените заедници сразмерно со бројот на осигурениците од претходната година.

Месечните аконтации за финансирање дејноста на Сојузот во 1972 година до донесување на финансискиот план на приходите и расходите се утврдуваат во височина од 15.000 динари.

XII

Стручните, административните и финансиските работи на Сојузот ги врши Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија врз основа на самоуправниот спогодба.

Со самоуправниот спогодба од претходниот став се определуваат правата и обврските на Сојузот на организацијата, работата и финансирањето на делот на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија што ќе ги врши работите од надлежноста на Сојузот, како и одговорноста на таа служба за извршувањето на тие работи.

XIII

Статутот на Сојузот се смета дека е донесен ако за него гласале најмалку $\frac{3}{4}$ од вкупниот број членови на Советот и претставници од најмалку $\frac{3}{4}$ од вкупниот број на заедниците.

Предлогот на Статутот на Сојузот се испраќа на мислење на собранијата на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците.

Другите општи акти Сојузот ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Предлозите на другите општи акти на Советот на Сојузот се испраќаат на увид и разгледување на заедниците.

XIV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-355/1

11 февруари 1972 година

Скопје

Претседател,
Димче Матраковски, с. р.

Обласен гел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 436, страна 96, книга VI е запишано следното: Досегашниот раководител Бранислав Јовиќ — на Продавницата број 2, во Скопје, на пат Скопје — Мирковци, населба Бутел I, во состав на Трговското претпријатие за промет со огревни и градежни материјали, на големо и мало „Сеча“ — Скопје е разрешен од должност.

За нов раководител на наведената Продавница од 1. IV. 1971 година е назначен Боривоје Гашев, согласно со решението бр. 04-904/1 од 31. III. 1971 година, на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 347 од 14. IV. 1971 година. (834)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 923, страна 253, книга VI е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Претпријатието на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај — Скопје и тоа: Дамевски Горе в. д. директор, Костов Стеван, Николовски Трајко, Георгиев Душко, економски соработник, Темелкова инженер Веселинка, началник на одделението за

телекомуникации и Куситасева Лепосава, шеф на отсекоот за книговодство, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Теофиловски Ј. Богољуб, помошник директор, назначен со одлуката на работничкиот совет од 21. IV. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 339/70 од 19. IV. 1971 година. (836)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1384, страна 423, книга VI е запишано следното: Досегашната фирма на Претставништвото во Скопје, во состав на Здружената индустрија за трикотажа „Личанка Беби Трико“ — Срб која гласи: Удружена индустрија за трикотажа „Личанка Беби Трико“ — Срб — Организација на здружен труд — Претставништво во Скопје, ул. „Борис Кидрич“ бр. 22, се менува и ќе гласи:

Удружена индустрија за трикотажа „Личанка Беби Трико“ — Срб — Работна единица — Скопје, ул. „Борис Кидрич“ бр. 22.

Во состав на работната единица ќе работат следните продавници: Продавницата број 8 во Битола, ул. „М. Богоевски“ бр. 2, Продавницата бр. 12 во Витино, на ул. „Маршал Тито“ бр. 44, Продавницата во Радовиш, ул. „22 октомври“ бр. 7 и Продавницата број 13, во Битола на Булевар „1 Мај“ бр. 187, согласно со одлуката бр. 3531/1 од 30. X. 1970 година, на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 202 од 26. III. 1971 година. (837)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 640, страна 1083, книга II е запишано следното: На Комуналното претпријатие за градска чистота — Скопје, му е определена присилна управа во траење од една година, согласно со решението бр. 33-603 од 29. XII. 1970 година, на Собранието на град Скопје.

За присилен управник се поставува Седат Велли, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со досегашниот потписник Тодоровски Тодор, шеф на сметководството.

На досегашните потписници Реџеп Зајази, кој е разрешен од должноста — директор, согласно со споменатото решение на Собранието, Петровиќ Никола Томислав и Јанковски Благоја, им престанува правото за потпишување, поради определување присилна управа на претпријатието, согласно со решението број 11 од 5. I. 1971 година на присилниот управник.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 4 од 5. IV. 1971 година. (838)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1132, страна 49, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните — Продавницата во село Барово, Скопско, на „Продуктпромет“ — земјоделска производна работна организација — Скопје, согласно со одлуката бр. 200 од 12. III. 1970 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 28. X. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 206/70 од 2. IV. 1971 година. (839)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 457, страна 506, книга VI е запишано следното: Седиштето на Фабриката за обоени метали „Купром“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 16. X. 1969 година, се преместува од ул. „376“ бр. 235а, во Скопје, во населбата „Хром“ — Горче Петров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1136/68 од 6. IV. 1971 година. (845)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 590, книга VI е запишано следното: Експрес — Млечниот ресторан во Скопје, ул. „135“ бр. 3, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат Македонија — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи „Скопје“ — Скопје, се преселува од ул. „135“ бр. 3, во Скопје, на ул. „Огњан Прица“ бр. 60 и ќе послува како Продавница број 15.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 483/70 од 14. IV. 1971 година. (853)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 152, страна 257, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Бифето „Ставица“ во Титов Велес, на Угостителското претпријатие „Интернационал“ — Титов Велес, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 25. VI. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 580/70 од 20. IV. 1971 година. (855)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 231, страна 37, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес и тоа: Александар Таневски, директор на стопанско-сметководниот сектор и Илија Спасовски, директор на продажниот сектор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должноста, со одлуката бр. 44 од 27. III. 1970 година, на работничкиот совет, од одржаната седница на 27. III. 1970 година.

За нови потписници на споменатиот комбинат, со одлуката бр. 44 од 27. III. 1970 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 27. III. 1970 година, се назначени Давчев Ангел, директор на стопанско-сметководниот сектор, Митев Петар, директор на секторот за продажба и Трајков Данчо, директор на општиот сектор, кои Комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Димитри Попов, директор на план и организација, Гошевски Петре, шеф на стопанско-сметководниот сектор, Митко Добревски, директор, Висиновски Димче — директор на набавка, Колевски Томислав, директор на произведен сектор и Бркиќ Ѓураѓа, сметано од 6. IV. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 270/70 од 2. IV. 1971 година. (857)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 546, страна 165, книга III е запишано следното: Кон Агрокомбинатот „Градинар Лоза“ — увоз — извоз — Титов Велес, се присоединува Трговското претпријатие за снабдување и продажба на земјоделско-прехранбени и деликатесни производи, на големо и мало „Малина“ — Титов Велес, согласно со одлуката бр. 02-122 од 26. XII. 1970 год., на Централниот работнички совет, на Агрокомбинатот и одлуката бр. 04-7237 од 18. XII. 1970 година, на Претпријатието „Малина“ донесена по пат на референдум.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, од рег. бр. 340, страна 247, книга III Трговското претпријатие за снабдување и продажба на земјоделско-прехранбени и деликатесни производи, на големо и мало „Малина“ — Титов Велес, поради присоединување кон Агрокомбинат „Градинар Лозар“ — увоз-извоз — Титов Велес, согласно со напредспоменатата одлука.

Кон означениот Агрокомбинат се присоединува Производното претпријатие за промет со алкохолни пијалаци „Винар“ — Титов Велес, согласно со одлуката на работничкиот совет, на Агрокомбинатот, наведена под I, во решението и одлуката бр. 472/21 од 19. XII. 1970 година, на работничкиот совет на Претпријатието „Винар“ — Титов Велес.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 203, страна 717, книга II Производното претпријатие за промет со алкохолни пијалаци „Винар“ — Титов Велес, поради присоединување кон Агрокомбинатот „Градинар Лоза“ — Титов Велес.

По присоединувањето гореозначените претпријатија ќе работат како Организација, на здружен труд, без својство на правно лице, на Агрокомбинатот под фирма: „Градинар Лоза“ — Агрокомбинат увоз-извоз — Титов Велес — Организација на здружен труд, без својство на правно лице, за трговија, на големо и мало „Малина“ — Титов Велес, ул. „Браќа Капчеви“ бр. 1.

Предмет на работењето на организацијата е досегашната дејност на претпријатието „Малина“ и „Винар“ — Титов Велес.

В. д. директор на организацијата на здружен труд е Михајлов Велимир.

Претпријатието основано со присоединувањето на Претпријатието „Малина“ и „Винар“, кон Агрокомбинатот „Градинар Лозар“ — Титов Велес, согласно со наведените одлуки.

Поголот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето Михајловски Велимир, в. д. директор, Цветинов Спасе, раководител на книговодството и Андонов Слободан, шеф на сметководството.

Потписот важи колективно.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 197 од 2. IV. 1971 година. (856)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 372, страна 397, книга II е запишано следното: Досегашната Земјоделска лозаро-винарска задруга — Тетово, прерасна во претпријатие согласно со одлуката бр. 01-8 од 17. III. 1971 година на работната заедница и уверенијата бр. 11-1272, бр. 08-14/30 и бр. 08-13-13 од 24. III. 1971 година на инспекциските служби на Собранието на општината Тетово и ќе работи под фирма: Трговско претпријатие за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци, колонијално-мешовити индустриски и прехранбени стоки, на големо и мало „Прогрес“ — Тетово, ул. „Загребачка“ бр. 20. Предмет на работењето на претпријатието е производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци, колонијално-мешовити, индустриски и прехранбени стоки, на големо и мало.

Претпријатието е основано со прераснување на Земјоделско-лозаро-винарската задруга — Тетово, во претпријатие, согласно со наведената одлука.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето Костовски Иван, в. д. директор и Блажески Ангел, книговодител, согласно со горната одлука.

Обврската пред банката е со два потписа.

Се брише од регистарот на задругите Земјоделско-лозаро-винарската задруга — Тетово поради прераснување во претпријатие согласно со одлуката бр. 01-8 т. 3 од 17. III. 1971 година на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 318 од 14. IV. 1971 година. (858)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 175, страна 385, книга II е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на „Југо тутун“ — здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав за производство и обработка на тутун „Гоце Стојчевски — Амбарче“ — Тетово Миловановски Н. Мирослав, со решението бр. 04-399

од 28. XI. 1969 година, на работничкиот совет на Здруженото претпријатие „Југо тутун“ — Скопје — Организација во состав за производство и обработка на тутун „Гоце Стојчевски — Амбарче“ — Тетово е назначен за директор и организацијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Љубо Ганев Миладиновски, технички директор, сметано од 26. I. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 72/70 од 6. IV. 1971 година. (859)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 175, страна 385, книга II е запишано следното: Досегашниот директор на „Југо-тутун“ — Здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав за производство и обработка на тутун „Гоце Стојчевски — Амбарче“ — Тетово, Александар Стерјоски, со решението бр. 04-340 од 2. VI. 1969 година е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на споменатата организација е назначен Миловановски Н. Мирослав, со решението бр. 04-340 од 2. VI. 1969 година, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 27. VI. 1969 година, со стариот регистриран потписник Љубо Ганев Миладиновски, технички директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 600/69 од 6. IV. 1971 година. (860)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 44, страна 599, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Димката Габерот“, с. Ваташа, Тиквешко, Јанкуловски Трајче, директор и комерцијалистот Јорданов Стефан, им престанува правото за потпишување поради разрешување од должност, согласно со одлуката бр. 27 од 8. III. 1971 година на работната заедница.

За нови потписници се назначени новиот директор Грков Горѓи и секретарот Илиев Трајче, кој ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат задругата, заедно со стариот потписник Крстев Никола, книговодител, согласно со горенаведената одлука.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 401/70 од 21. IV. 1971 година. (871)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1221, страна 658, книга VI е запишано следното: Досегашната фирма на Трговското претпријатие на големо и мало „Македонија-промет“ — Скопје — Претставништво во Кавадарци, се менува во согласност со решението на овој суд, Фи. бр. 605/68 и одлуката бр. 34/3 од 5. I. 1971 година на работничкиот совет со која на истото му се дава својство на правно лице и ќе гласи: Трговско земјоделско претпријатие, на големо и мало „Македонија“ — Скопје, — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице и со сопствена жиро сметка — Претставништво во Кавадарци.

Претставништвото, согласно со горенаведената одлука ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето Ристовски Мишо, в. д. раководител и Аневски Мирко, советник на матичното претпријатие.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 129 и 130 од 21. IV. 1971 година. (872)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 478, страна 1334, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Претставништвото во Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 80, на „Кон-

тактор“ — претпријатие за надворешен и внатрешен промет — Белград Перковиќ Звонимир е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување, со решението бр. 3449 од 15. V. 1970 година на работничкиот совет.

За в. д. раководител е назначен Радуловиќ инженер Светислав, кој претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 22. V. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 427/70 од 19. IV. 1971 година. (873)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1421, страна 593, книга VI е запишано следното: Фабриката за пластични маси „Виолета“ — Скопје, ул. „Првوماјска“ бб, во кругот на ОХИС е конституирана на 22. III. 1971 година, согласно со записникот од првата седница на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 329 од 23. IV. 1971 година. (875)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 436, страна 97, книга VI е запишано следното: Досегашниот предмет на работа, на Трговското претпријатие за промет со огревни и градежни материјали, на големо и мало „Сеча“ — Скопје, се проширува и со: вршење услуги на переење и подмачкување на моторни возила, согласно со одлуката бр. 01-611/2 од 13. II. 1970 година на работничкиот совет и уверението Уп. бр. 12-21035 од 5. X. 1970 година на инспекциските служби на Собранието на град Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 819/70 од 13. IV. 1971 година. (876)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 546, страна 303, книга III е запишано следното: Присоединувањето на Трговското претпријатие за снабдување и продажба на земјоделско-прехранбени и деликатесни производи, на големо и мало „Малина“ — Титов Велес, и Производното претпријатие за промет со алкохолни пијалоци „Винар“ — Титов Велес, кон Агрокомбинатот „Градинар — Лозар“ — увоз-извоз — Титов Велес важи од 1. I. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 197 од 23. IV. 1971 година. (878)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 355, страна 219, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Застапништвото во Гостивар, ул. „Борче Јовановски“ бр. 16, на Осигурителниот завод — Нови Сад, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 18. XII. 1970 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 38 од 4. V. 1971 година. (918)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 313, страна 209, книга II е запишано следното: На досегашниот директор на Градежното претпријатие „Зидар“ — Куманово, Спасовски Милан, му престанува правото за потпишување поради разрешување од должност, сметано од 14. IV. 1971 година, согласно со одлуките бр. 298 и 306 од 14. IV. 1971 година.

За в. д. директор се именува Маневски Сретен, кој Градежното претпријатие „Зидар“ — Куманово ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со потписникот Денковски Манаско, сметководител.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 420 од 29. IV. 1971 година. (919)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 155, страна 191, книга II е запишано следното: На досегашните потписници на Фабриката за рабни цевки и лимени конструкции „11 Октомври“ — Куманово, Спасовски Гоко, комерцијален директор и Бабановски Никола, им престанува правото за потпишување поради разрешување од должност, согласно со одлуките бр. 4-2465/1 и бр. 4-2465/2 од 24. II. 1971 година на работничкиот совет.

За нови потписници се назначени Стојановски Јордан, комерцијален директор и Цартовски Борис, раководител на финансиската оператива, кои согласно со горенаведената одлука, Фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, заедно со старите потписници: генералниот директор Петрушевски Милован, Костадин Анастасовски, Гоко Атанасовски, Момчило Велковиќ и Војин Насев.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 311 од 23. IV. 1971 година. (920)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 241, книга II е запишано следното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Куманово“ — Куманово се присоединува Земјоделската задруга „Нова Македонија“, с. Страцин, Кумановско, согласно со одлуката бр. 02-1211/1 од 27. II. 1971 год. на работничкиот совет на комбинатот и одлуката бр. 62 од 27. II. 1971 год. на задружниот совет на Земјоделската задруга „Нова Македонија“ село Страцин, донесена по пат на референдум.

Присоединувањето ќе се смета од 31. III. 1971 година.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 60, страна 563, книга I Земјоделската задруга „Нова Македонија“, с. Страцин, Кумановско, поради присоединување кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Куманово“ — Куманово, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 445 и 446 од 4. V. 1971 година. (921)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 239, книга II е запишано следното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Куманово“ — Куманово се присоединува Земјоделската задруга „Плавица“ — Кратово, согласно со одлуката бр. 02-1211/1 од 27. II. 1971 година на работничкиот совет на Комбинатот и одлуката бр. 0306-390 од 24. II. 1971 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Плавица“ — Кратово, донесена по пат на референдум.

Присоединувањето ќе се смета од 31. III. 1971 година.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 48, страна 537, книга I Земјоделската задруга „Плавица“ — Кратово, поради присоединување кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Куманово“ — Куманово, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 447 и 448 од 4. V. 1971 година. (922)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 47, страна 533, книга I е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие „Бушава Чешма“ — Македонски Брод, со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 11. III. 1970 година, се проширува и со: промет на големо и мало со сите видови обоени метали, индустриски, отпадни и железарски отпадни стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 606/70 од 19. IV. 1971 година. (924)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1415, страна 554, книга VI е запишано следното: Претпријатието за изградба и монтажа

на далеководи „Далеководи“ — Скопје е конституирано на 16. II. 1971 година, согласно со записникот од првата седница на работничкиот совет, на претпријатието и решението бр. 12-3448 од 3. III. 1971 година на Одделението за инспекции на Собранието на град Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 263 од 25. III. 1971 година. (925)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 436, страна 97, книга VI е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата број 7 во Скопје, ул. „463“ Пуленцовски Андонов Наум, и раководителот на Продавницата број 6 во Скопје, ул. „Првомајска“, Трајковски Атанас Живко на Претпријатието за промет со огревни и градежни материјали, на големо и мало „Сеча“ — Скопје се разрешени од должност и за раководители на споменатите продавници се назначени следните лица: на Продавницата бр. 7 во Скопје Раде Рајчевски и на продавницата број 6 во Скопје Раде Киевски кои нема да бидат потписници, бидејќи продавниците се потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, од матичното претпријатие.

Истите се назначени со решението бр. 04-1902/1 од 28. VIII. 1970 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 704/70 од 19. IV. 1971 година. (928)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 456, страна 662, книга VI е запишано следното: На досегашните потписници на „Занат сервис Македонија“ — Сервис за снабдување на занаетчиството и трговијата, на големо и мало — Скопје, Петков Методија, в. д. директор и Драган Тодоровски, шеф на комерцијалното одделение, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За директор на „Занат сервис Македонија“ — Сервис за снабдување на занаетчиството и трговијата, на големо и мало — Скопје е назначен Драган Тодоровски, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, како таков со стариот регистриран потписник Благоја Георгиевски, шеф на сметководството, сметано од 4. III. 1970 година, согласно со решението на работничкиот совет, од одржаната седница на 18. XI. 1964 година, со кое е назначен за директор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 171/70 од 26. IV. 1971 година. (926)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 473, страна 1316, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Претпријатието за снимање на филмови „Вардар филм“ — Скопје Аврамов Глигоров Симо, директор на стопанско-сметководниот сектор, му престанува правото за потпишување, со одлуката на управниот одбор на претпријатието, бидејќи е разрешен од должност.

Потписници на Претпријатието за снимање на филмови „Вардар филм“ — Скопје и понатаму остануваат старите регистрирани и тоа: Јово Камберски, директор и Кондратјуг Илија Благоја, шеф на сметководството, сметано од 14. VIII. 1970 год.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 675/70 од 19. IV. 1971 година. (931)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 771, страна 125, книга V е запишано следното: На досегашниот потписник Тодоровски Петар, на Претпријатието за производство и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо

и мало, и откуп на овошје за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка“ — Скопје, му престанува правото за потпишување поради разрешување од должност.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето Ветров Ристо и Дамјановска Јорданка, заедно со стариот потписник Ристанчев Трајан, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 25 од 26. IV. 1971 година. (932)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 47, страна 355, книга I е запишано следното: Досегашниот в. д. раководител на Претставништвото во Скопје, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 17, на Трговското претпријатие „Бушова Чешма“ — Македонски Брод, Аралица Радев Бранко е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на Претставништвото во Скопје, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 17, на Трговското претпријатие „Бушова Чешма“ — Македонски Брод, е назначен Стефановски Новев Димитрија, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Аралица Радев Бранко, шеф на комерцијалниот сектор, согласно со одлуката бр. 03-393/1 од 13. VII. 1970 година на работничкиот совет од одржаната седница на 8. VII. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 602 од 19. IV. 1970 година. (934)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 779, страна 549, книга III е запишано следното: На досегашниот директор на Молеро-фарбарското претпријатие „Уметност“ — Скопје, Аврамовски Илија, му престанува правото за потпишување, поради разрешување од должност, согласно со одлуката бр. 246 од 3. IV. 1971 година на работничкиот совет.

За в. д. директор се именува Нацев Киро, согласно со горенаведената одлука и мислењето на Собранието на град Скопје бр. 07-13512/1 од 26. IV. 1971 година, кој Молеро-фарбарското претпријатие „Уметност“ — Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со потписниците Крстевски Драгомир, секретар и Огњановски Киро, шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 431 од 28. IV. 1971 год. (935)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 907, страна 283, книга IV е запишано следното: Фирмата на Пословниот огранок во Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 5/II на „Панкомерце“ — Застапништво на странски фирми и посредување во меѓународниот и внатрешниот стокот промет — Нови Сад, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 9. II. 1970 година, се менува и гласи: „Панкомерце“ — Претпријатие за посредување, застапување на странски фирми и инженеринг — Нови Пазар — Пословни огранок — Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 5/II.

Скратен назив на фирмата гласи: „Панкомерце“.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 163/70 од 27. IV. 1971 година. (936)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 140, страна 683, книга III е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Градежно-производно претпријатие „Илинден“ — Скопје, Драган Бундалевски, директор и Кипровски Методија Јосиф, шеф на сметководството, истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-

ниците на овластувањето и новоназначениот потписник Мартиновски Исо, технички директор, сметано од 2. II. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 95/70 од 27. IV. 1971 година. (937)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 140, страна 683, книга III е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Градежното производно претпријатие „Илинден“ — Скопје и тоа: Драган Бундалевски, директор, Кипровски Методија Јосиф, шеф на сметководството и Мартиновски Исо, технички директор, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето и Ивановски Кирило, заменик директор, сметано од 23. III. 1970 година, со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 10. II. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 238/70 од 27. IV. 1971 година. (938)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 295, страна 471, книга II е запишано следното: На досегашните потписници на Градското сообраќајно претпријатие — Скопје, Мицевски Ратко, технички директор и Каранфиловски Вагел, им престанува правото за потпишување, поради разрешување од должност.

За нов потписник, согласно со решението бр. 0402-5168/1 од 22. XI. 1968 година на работничкиот совет се назначува Стојковски Спасе, технички директор, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 3. XII. 1968 година, заедно со досегашните потписници Златков Љупчо, директор и Прличков Јордан, раководител на стопанско-сметководниот сектор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 270 од 29. IV. 1971 година. (940)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 672, книга VI е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд „Кланица-ладилник“, без својство на правно лице — Скопје, во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, со одлуката бр. 01-919 на централниот работнички совет и Статутарниот договор бр. 01-915 од 30. IV. 1971 година се добива со својство на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 458 од 7. V. 1971 година. (943)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 218, страна 587, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Претпријатието за автотранспорт и шпедиција — Титов Велес Панче Органчиев, книговодител, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност, со одлуката бр. 03-1393 од 20. IV. 1970 година, од одржаната седница на 6. IV. 1970 год.

За нов потписник на Претпријатието за автотранспорт и шпедиција — Титов Велес е назначен Горгов Димитар, со одлуката бр. 03-1393 од 20. IV. 1970 година на работничкиот совет од одржаната седница на 6. IV. 1970 год. кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Вогоевски Спирило Перо, директор, сметано од 5. V. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 387/70 од 8. IV. 1971 година. (945)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 10, страна 135, книга VI е запишано след-

ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Тетово, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 10, на Производното претпријатие „Биљана“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 5. II. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 407/70 од 19. IV. 1970 година. (948)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 175, страна 385, книга II е запишано следното: Покрај досегашните потписници на „Југо тутун“ — Здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав за производство, обработка на тутун „Гоце Стојчевски — Амбарче“ — Тетово и тоа: Миловановски Н. Мирослав, директор, и Љубо Гаев Миладиновски, технички директор, Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Томовски Томче, шеф на сметководството, сметано од 27. I. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 76/70 од 5. V. 1971 година. (949)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 316, страна 225, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Куманово, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 24, на Бијелинската конфекција „Курјак“ — Бијелина, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 22. VI. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 735/70 од 7. V. 1971 година. (968)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 132, страна 355, книга VI е запишано следното: Со одлуката на работничкиот совет од 22. II. 1971 година, прецизираната дејност, со решението Фи. бр. 480/70 на овој суд на Трговското претпријатие „Караорман“ — Скопје се дополнува и со:

- превозни средства (патнички автомобили до девет седишта, приколки за трактори и камиони),
- трактори,
- ХТЗ — опрема,
- превозни средства,
- сите видови амбалажа,
- стакло и производи од стакло.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 236 од 10. V. 1971 година. (973)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1284, страна 38, книга VI е запишано следното: Фирмата на пословницата во Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 46, на „Металпромет“ — Ријека, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Металпромет“ — трговско и услужно претпријатие — Ријека, од одржаната седница на 12. II. 1970 година и решението Фи. бр. 225/70-2 од 12. III. 1970 година на Окружниот стопански суд Ријека се менува и гласи: „Металпромет“ — Трговско услужно претпријатие — Ријека — Пословница — Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 46.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 716/70 од 11. V. 1971 година. (967)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 427, страна 513, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 101, на Индустриската за обувки и пластика „Солид“ — Суботица, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 17. XI. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 732/70 од 7. V. 1971 година. (974)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „Основно училиште „Кирил и Методи“ — Скопје“, се огласува за неважен. (463)

Загубениот округли печат под назив: „Газела Индустија за чевли и гумени производи — Скопје“, со број 3, се огласува за неважен. (524)

Загубениот округли печат под назив: „Општински шаховски одбор — Титов Велес“, се огласува за неважен. (534)

Загубениот округли печат под назив: „Авто мото сојуз на Македонија — Скопје“ а во средината се наоѓа грбот на АМСМ, се огласува за неважен. (154)

Округли печат под назив: „Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје — 14,“ се огласува за неважен. (245)

Правоаголен печат под име: „Рудници и железарница „Скопје“ — сектор за неметали — Погон огноотпорно одржување — Скопје“, се огласува за неважен. (246)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Пасош М. А. бр. 069300, издаден од ОВР — Валандово на име Снежана Годоровска, Валандово. (625)

Воена книшка издадена од Берово на име Станко Дониевски, ул. „19 Октомври“ бр. 21, Делчево. (266)

Лична карта на име Ариффе Азизи, с. Палчиште, Тетово. (278)

Лична карта бр. 6580, издадена од ОВР — Винаца на име Благој Стојанов, с. Блатец, Винаца. (282)

Лична карта бр. 7604 на име Тасе П. Бачоски, ул. „ЈНА“ бр. 135, Гостивар. (287)

Воена книшка на име Алекса Котески, ул. „П. Котеска“ бр. 48, Прилеп. (300)

Воена книшка издадена од Воен отсек Куманово на име Рамадан Мустафовски, ул. „Хр. Карпош“ бр. 93, Куманово. (300)

Воена книшка издадена од В. П. 6592 — Ниш на име Славјан Владо Јовановски, ул. „Радован Цоник“ бр. 61, Тетово. (309)

Лична карта на име Назиф Шерифа Реџепа, с. Нераште, Тетово. (315)

Инвалидска книшка за повластено патување бр. 000067 на име Спиро Гроздановски, ул. „Ив. Милутиновиќ“ бр. 70/7, Битола. (316)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Богдан Лазароски, ул. „Тризла“ бр. 96, Прилеп. (384)

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име Нербедин Абази, с. Синичане, Тетово. (392)

Лична карта на име Марија Јанкулоска, с. Тополчани, Прилеп. (418)

Пасош бр. 205377, издаден од ОВР — Тетово на име Шабан Ајдини, с. Шипковица, Тетово. (424)

Пасош бр. 112625 на име Ариф Азизи, ул. „Солунска“ бр. 6, Делчево. (478)

Пасош на име Муарем А. Муареми, Гостивар. (509)

Лична карта издадена од ОВР — Берово на име Киро Е. Бекарски, с. Умлена, Берово. (560)

Воена книшка на име Шпиро Дојчиноски, с. Витолиште, Прилеп. (561)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово през 1968/69 год на име Љиљана Андоновиќ, ул. „III Македонска ударна бригада бр. 22а, Куманово. (605)

Сервисна книшка бр. 723063 за „Застава 1300“, издадена од „Црвена застава“ — Филијала Крагуевац на име Ристо Марковски, ул. „711“ бр. 10, Скопје. (607)

Возачка дозвола бр. 410, издадена од ОВР — Кр Паланка на име Заре Стаменковски, ул. „Херој Карпош“ бр. 84, Кр. Паланка. (4093)

Лична карта на име Мицаит Шаини, с. Здуње, Гостивар. (21)

Лична карта бр. 5662, издадена од ОВР — Винаца на име Боро Колев Јованов, ул. „Јане Сандански“ бр. 2, Винаца. (22)

Лична карта на име Јакуп Абедини, с. Топлица, Гостивар. (36)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Тасе Ристевски, ул. „И. Попиданец“ бр. 29, Варош, Прилеп. (44)

Воена книшка издадена од В. П. 7451 — Охрид на име Киро Л. Јовановски, ул. „Ив. Милутиновиќ“ бр. 92/8, Битола. (46)

Лична карта бр. 859, издадена од ОВР — Винаца на име Јордан Арсов, с. Црн Камен, Винаца. (53)

Лична карта бр. 2765, издадена од ОВР — Винаца на име Драган Пешов, с. Крушево, Винаца. (54)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Тетово на име Светозар Ангеловски, с. Блаце, Тетово. (83)

Воена книшка на име Пантелејо Петликовски, с. Г. Орехово, Битола. (126)

Пасош на име Коваче Шабаноска, ул. „Р. Ивановски“ бр. 4, Прилеп. (133)

Лична карта бр. 23314, издадена од ОВР — Качаник, на име Фатима Бериша, ул. „Преспанска“ бр. 24, Тетово. (140)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Илинка Стефаноска, с. Пешталеве, Прилеп. (167)

Лична карта на име Слоботка Милевска, ул. „Прохор Пчински“ бр. 13, Тетово. (220)

Воена книшка на име Етем Раифа Етеми, ул. „Илинденска“ бр. 141, Тетово. (230)

Пасош бр. 052772, издаден од ОВР — Битола на име Слободан Терзиевски, ул. „Пино Будичин“ бр. 14, Пула. (606)

Земјоделска здравствена легитимација на име Миле Цветаноски, с. Дугјачани, Прилеп. (2838)

Свидетелство за I година, издадено од Медицинското училиште во Прилеп на име Вера Киселоска, с. Кривогаштани, Прилеп. (2839)

Свидетелство за III клас, издадено од Индустриското училиште — Прилеп на име Данко Дамески, с. Долнени, Прилеп. (2840)

Свидетелство за II година, издадено од Техничкото училиште „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп на име Захарија Николоска, ул. „Иле Игески“ бр. 53, Прилеп. (2841)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „11 октомври“ — Прилеп на име Лиле Стојческа, ул. „К. Јосифоски“ бр. 67, Прилеп. (2842)

Свидетелство за III година, издадено од Индустриското училиште „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Раде Златески, ул. „М. Тито“ бр. 48, Прилеп. (2844)

Индекс бр. 534/66, издадена од ВЕШ — Прилеп на име Димитар Јанев, с. Балинци, Валандово. (2845)

Свидетелство за I година, издадено од Текстилното училиште во Прилеп на име Пенка Чапканоска, с. Тополчани, Прилеп. (2846)

Здравствена легитимација бр. 612423, издадена од Дебар на име Димче Стојмановски, „Геотехника“ — Дебар. (2847)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Земјоделското училиште „Ј. Ј. Свештарот“ — Ресен на име Лилјана Бундева, с. Јанкоец, Ресен.

Врз основа на член 89 од општите правила на „Словенија промет“ експорт-импорт Љубљана — Филијала Скопје, Булевар ЈНА бр. 68а, конкурсната комисија

распишува
К О Н К У Р С

за пополнување на работното место помошник директор на Филијалата во Скопје.

Покрај општите услови предвидени со Основниот закон за работни односи кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да имаат висока стручна подготовка и 10 години работно искуство на раководни работни места,
- да имаат виша стручна подготовка со 15 години работно искуство на раководни работни места,
- да имаат средна стручна подготовка и 15 години работно искуство на раководни работни места.

Предност имаат кандидатите кои имаат искуство и познавање на дејноста од непосредниот делокруг на работата на работната организација во целина.

Квалификациите во конкуренцијата за работно место — помошник директор на филијалата учествуваат рамноправно.

Кандидатите се должни да ги достават потребните документи предвидени по ОЗРО со молбата.

Молбите се примаат во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Документите да се доставуваат до „Словенија-промет“ експорт-импорт — Љубљана, Филијала во Скопје, со ознака „За конкурсна комисија“ Булевар „ЈНА“ бр. 68-а.

Од Конкурсната комисија (351)

Извршниот одбор на Основната заедница на образованието — Гостивар

О Г Л А С У В А

ЈАВНО НАДАВАЊЕ

Предмет на јавното наддавање е изградба на училишни згради и тоа: во град Гостивар со околу 4.614,46 м² и во с. Врпчиште со околу 4.017,02 м² чиста површина.

Ориентационата програма на градежните и градежно-занаемските работи со парно греење изнесуваат околу 8.200.000 динари за градот Гостивар и околу 5.800.000 динари за с. Врпчиште.

Рок за завршување на работите за градот е 1. 6. 1974 година, а за с. Врпчиште 1. 9. 1974 год.

Понудите можат да се достават за една или двете училишни згради по системот „Клуч на рака“ во рок од 20 дена од денот на објавувањето, до Основната заедница на образованието — Гостивар.

Прописаните услови од инвеститорот можат да се видат секој работен ден во стручната служба на Основната заедница на образованието, каде се дава на увид и инвестиционо-техничката документација.

Јавното наддавање ќе се изврши во просториите на Основната заедница на образованието — Гостивар, улица „М. Ч. Филиповски“ бр. 19, на ден 24. III. 1972 година, со почеток во 10 часот. (383)

СОДРЖИНА

	Страна
23. Закон за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности — — —	73
24. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање определени форми на општествена заштита на децата —	77
25. Одлука за давање согласност за ратификација на спогодба за заем меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој — — — — —	77
26. Одлука за разрешување и именување на секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — —	78
27. Одлука за разрешување на претседателот и еден судија на Окружниот суд во Скопје — — — — —	78
28. Решение за распишување на дополнителни избори за избор на пратеник на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — —	78
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
21. Одлука за привремено регулирање организацијата и начинот на вршењето на работите и задачите на Сојузот на заедниците на здравственото сигурување на работниците на Македонија — — — —	79
22. Одлука за привремено регулирање организацијата и начинот на вршењето на работите и задачите на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија — — —	80